

Повик

за пријавување на жени за учество во

Менторска програма за жени во јавниот сектор

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, спроведуваат проектна активност за поттикнување на професионалниот развој и лидерство на жените во јавниот сектор, во вид на *Менторска програма*, наменета за жени во редовен работен однос во државните институции во земјата. Менторската програма има за цел да ги зголеми можностите за личен и професионален развој на жените вработени во јавниот сектор преку создавање на концепт на меѓусебна поддршка и јакнење, споделување на знаења и искуства, како и јакнење на солидарноста и вмрежување помеѓу жените.

Менторската програма ќе започне со селекција на вкупно четириесет менторки и менторирани жени (дваесет менторки и дваесет менторирани жени) кои потоа ќе следат обука за нивна подготовка да ја вршат улогата на менторки, односно менторирани. По една тридневна обука ќе биде организирана посебно за менторките и менторираниите жени, кои ќе вклучуваат и модул за родова еднаквост на работното место, а потоа ќе следи еднодневна работилница за формирање на парови од по една менторка и една менторирана жена и градење на односот менторка-менторирана. Сите обуки ќе се спроведуваат во Скопје, во периодот јули-септември 2019 година.

По завршување на еднодневната обука, во втората половина на 2019 година, ќе започне менторскиот циклус, во времетраење од девет месеци.

Програмата се базира исклучиво на концептот на доброволен ангажман и личен ентузијазам на менторките и менторираниите, а нивната посветеност и подготвеност се клучен фактор за успех на менторскиот однос, како и на програмата. Никаков паричен надомест за ангажманот на менторките и менторираниите не е предвиден во рамките на овој проект.

За таа цел се повикуваат сите заинтересирани жени, вработени во институциите наведени подолу во листата, со работно искуство не подолго од 5 години, кои имаат амбиција за професионален развој и за што би сакале да добијат поддршка и совети од поискусни колешки-менторки избрани во рамките на оваа програма, да се пријават на овој повик.

Менторската програма е отворена за жени вработени во следниве институции:

1. Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
2. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
3. Министерство за економија
4. Министерство за надворешни работи
5. Министерство за информатичко општество и администрација
6. Генерален секретаријат
7. Министерство за здравство
8. Министерство за правда
9. Министерство за финансии
10. Министерство за одбрана
11. Министерство за образование и наука
12. Министерство за труд и социјална политика

13. Министерство за локална самоуправа
14. Агенција за млади и спорт
15. Министерство за култура
16. Министерство за транспорт и врски
17. Секретаријат за европски прашања
18. Собрание на РСМ
19. Државен завод за статистика

Рокот за доставување на пријави е до **30 јуни 2019 година**. Селекцијата на кандидатки ќе се врши од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за труд и социјална политика.

Успешните кандидатки треба да ги задоволуваат следниве критериуми:

- Да имаат работен стаж не подолг од 5 години
- Да се во редовен работен однос во институцијата која е вклучена во оваа програма
- Да се мотивирани активно да се вклучат во активностите на програмата

Потребни документи: Заинтересираните кандидатки треба да ги достават следниве документи (во електронски формат):

- Пополнет Формулар за апликација
- Работна биографија (CV)

Целокупната документација за пријавување е потребно да се достави на следнава е-адреса:

deniza.bundalevska@osce.org

Само потполните пријави ќе се земат во предвид при процесот на селекција на кандидатки.

** За непречено учество на кандидатките во оваа менторска програма воедно е потребно да се обезбеди согласност од претпоставеното лице на работното место во вид на писмена изјава. Образец за искажување на согласност е биде доставен до селектираните кандидатки по завршување на селекцијата.*

Лице за контакт: Дениза Бундалевска, Виш програмски асистент, **Мисија на ОБСЕ во Скопје**, е-адреса: deniza.bundalevska@osce.org

I. Формулар за пријава

Бр.	Прашање:	Одговор:
1.	Име и презиме:	
2.	Работна позиција:	
3.	Институција:	
4.	Работна единица (сектор/ оддел/одделение/ и сл.):	
5.	Образование:	
6.	Етничка припадност:	
7.	Работен стаж во институцијата:	
8.	Дали планирате во наредните 3 години да заминете од институцијата (поради пензионирање, промена на работно место или друго):	
9.	Телефон:	
10.	Е-mail:	
11.	Дали до сега сте учествувале во обука/програма за менторство? <i>(Во случај на позитивен одговор Ве молиме опишете го Вашето искуство и улогата што сте ја имале)</i>	
12.	Ве молиме наведете го со име, презиме и функција вашиот претпоставен, како и неговите податоци за контакт (тел. и e-mail).	
13.	Согласност за учество во Менторската програма од раководно лице (претпоставен).	Потпис од раководно лице со кој се дава согласност:

II. Мотивација

Опишете ги вашите мотиви заради кои сакате да се вклучите во Менторската програма

Што очекувате вие како менторирана жена да добиете од ова искуство?

Наведете три области за кои би сакале да добиете помош од менторка?

** Забелешка: Областите не треба да се во доменот на професионална надградба, туку опити вештини кои би ви помогнале за подобро ориентирање во работното окружување, односот со колегите и препознавање на можностите за професионален развој.*

III. Работна биографија (CV)

Лични податоци	
Име и презиме	
Телефон	
E-mail	
Работно искуство	
Дата (од –до)	
Позиција	
Назив на организацијата/вработувачот	
Главни работни задачи и активности	
Дата (од –до)	
Позиција	
Назив на организацијата/вработувачот	
Главни работни задачи и активности	
Други работни искуства (надвор од организацијата)	
Образование	
Дата (од –до)	
Област на студии	
Име на образовната	

институција	
Ниво на образование и стекнато звање (дипломиран, магистер, доктор на науки по....)	
Дата (од –до)	
Област на студирање	
Име на образовната институција	
Ниво на образование и стекнато звање (дипломиран, магистер, доктор на науки по....)	
Лични вештини	
Јазици	Ниво на знаење (Мајчин јазик; одлично; добро; основно)
Други вештини	